

СВЕДОШТВО ЗА МАКЕДОНСКО-А



За приврзаноста на американскиот амбасадор Лоренс Батлер кон Република Македонија зборува и ангажманот кој тој од своја страна сесрдно го вложи во промовирањето на земјава, при што сигурно има и значителен удел во признавањето на нашава држава под нејзиното уставно име од страна на Соединетите Американски Држави.

Еден од случајните минувачи го праша господи- нот Батлер, што најмногу му се допаднало во Радовиш, на што тој без многу размислува- ње одговори: "Имате убав, чист, планински воздух и прекрасни луѓе".

лер, како што знаеме, нас- : спомен и за долго сеќавање
коро ќе замине од нашава : на нашите граѓани од него-
држава, односно веќе нема : вата посета на Радовиш, која
да ја извршува функцијата : ја направи овој голем при-
амбасадор на САД во Репу- : јател на македонскиот народ.
блика Македонија. Со својот : За неговата приврзаност кон

Пишуваат:
Ванчо ХАЏИ-СТОЈАНОВ
Томе ПОСТОЛОВ

Минатата година, еден :
топол августовски :
ден ми се обратија :
членовите на црковниот од- :
бор на велелепниот храм :
"Света Троица", лоциран во :
градот Радовиш, во преуба-

виот радовишки крај. Тие ме :
информираа дека сум пока- :
нет како фотограф да при- :
суствувам на средбата која :
се организира во чест на аме- :
риканскиот амбасадор гос- :
подинот Лоренс Батлер, при :
што се очекува да ги реги- :
стрирам моментите од него- :
вата посета на овој маке- :
донски град.

Господинот Лоренс Бат-



амбасадорски ангажман тој :
ќе продолжи да работи во :
Босна и Херцеговина.

ДОБРЕДОЈДЕ

Овој напис му го посве- :
туваме на американскиот :
амбасадор Лоренс Батлер, :
при што ни е намера преку :
прикажаните фотографии да :
го одбележиме неговиот :
престој во нашава држава, :
со желба тие да останат за

Република Македонија збо- :
рува и ангажманот кој тој од :
своја страна сесрдно го вло- :
жи во промовирањето на :
земјава, при што сигурно :
има и значителен удел во :
признавањето на нашава др- :
жава под нејзиното уставно :
име од страна на Соединети- :
те Американски Држави.

Нашава Општина Радовиш :
и црковниот храм "Света Тро- :
ица" ретко кога имаат мож- :
ност да бидат посетени од



МЕРИКАНСКОТО ПРИЈАТЕЛСТВО



кедонска народна носија му посакаа добредојде на почитуваниот гостин.

УБАВИНА

Внатрешноста на храмот очигледно ги воодушеви гостите. Свештеното лице ги запозна со значењето на секоја икона и фреска во "Света Троица", кои ги изработиле познати украински и руски уметници. Сакајќи да ги понесе со себе овековечените убавини на овој бојжи храм, амбасадорот Батлер на својот дигитален фотоапарат ја регистрираше речиси целата убавина со која беше опкружен.

вакви авторитети и токму затоа неговата посета беше исклучително значајна за граѓаните од овој крај. Посетата на американскиот амбасадор Батлер беше реализирана со посредство на ктиторот на храмот "Света Троица", воедно и негов голем пријател, господинот Ристо Гуштеров.

Амбасадорот и неговата придружба ги дочека лично господинот Гуштеров, а пред дверите на храмот, на стар традиционален начин, со леб и сол, деца облечени во ма-

ѓани и јас го фотографирав амбасадорот на САД, Лоренс Батлер, а направените фотографии ги објавуваме во овој број на светскиот македонски неделник "Македонско сонце", за да им покажеме на нашите луѓе во дијаспората и во државава каков голем пријател имаме во највлијателната светска сила, Соединетите Американски Држави.

Тој топол августовски ден лето Господово 2004, господинот Лоренс Батлер се прошета и низ улиците на Ра-



довиш, при што се поздравуваше и разговараше со луѓето кои ги сретнуваше, на чии лица јасно се одразуваше задоволството од можноста да се сретнат со вака значајна личност. Еден од случајните минувачи го праша господинот Батлер, што најмногу му се допаднало во Радовиш, на што тој без многу размислување одговори: "Имате убав, чист, планински воздух и прекрасни луѓе".

Градоначалникот на Општина Радовиш проф. д-р Ристе Кукутанов, во чест на гостинот и на членовите од

неговата придружба организираше свечен ручек. Во топла и пријатна атмосфера домаќините и гостите размислија мислења, а воедно безразгледани и многу проблеми од секојдневието, со кои се соочуваат граѓаните на Радовиш и неговата околина.

Ова е уште едно сведоштво за македонско-американското пријателство кое веќе многу пати во текот на овие петнаесет години од осамостојувањето на Република Македонија е потврдено и осведочено преку дела.

